

## БАРАЊЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАНОК НА МОТОРНО ВОЗИЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА, ПОСЕБНИ МИСИИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ  
СО СЕДИШТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

\_\_\_\_\_

Службено име на претставништвото (мисија) или организација

\_\_\_\_\_

Име и презиме на членот на персоналот / семејството

### Подносител на Барањето

<input type="checkbox"/>	Дипломатско претставништво	<input type="checkbox"/>	Член на дипломатскиот или конзуларниот персонал на претставништво
<input type="checkbox"/>	Конзуларно претставништво	<input type="checkbox"/>	Член на административен или технички персонал на претставништвото
<input type="checkbox"/>	Посебна мисија	<input type="checkbox"/>	Член на семејството на дипломатскиот или конзуларниот персонал на претставништвото
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Член на семејството на административниот или техничкиот персонал на претставништвото
<input type="checkbox"/>	Конзуларно претставништво раководено од Почесен конзул		
<input type="checkbox"/>	Меѓународна организација или претставништво на меѓународна организација	<input type="checkbox"/>	Член на персоналот на меѓународната организација, односно на претставништвото на меѓународната организација
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Член на семејството на персоналот на меѓународната организација, односно на претставништвото на меѓународната организација
<input type="checkbox"/>	Воени сили на договорните страни на Северноатлантскиот договор – <i>NATO</i>	<input type="checkbox"/>	Персоналот на Воени сили на договорните страни на Северноатлантскиот договор – <i>NATO</i>

\_\_\_\_\_

Број на дипломатска, конзуларна или специјална лична карта

\_\_\_\_\_

Единствен идентификациски код (ЕИК)

Молам да се дозволи ослободување од плаќање данок за моторно возило при увоз на моторно возило во Република Северна Македонија, согласно член 15 став 1, 2, 4 и 5 од Законот за данок на моторни возила.

Изјавувам дека моторното возило наведено во ова барање нема да се оттуѓи во период од 3 години или користи за комерцијални цели.

<b>Шеф на мисија</b>	
_____	
Име и презиме, потпис	
<b>Подносител на барањето</b>	М.П
_____	
Име и презиме, потпис	Датум
_____	

### А - СПЕЦИФИКАЦИЈА

1	Име на инспорачателот на возилото или вршителот на услугата	
2	Број на фактура или број/датум на купопродажен договор	
3	Набавна вредност на моторното возило	
4	Број на пријава за платен данок на моторни возила ПДМВ (се пополнува при увоз)	
5	Број на увозна царинска декларација (се пополнува при увоз)	

## Б - Податоци за моторното возило

1	VIN ознака на возилото (број на шасија)	
2	Број на мотор на возилото	
3	Марка	
4	Модел	
5	Тип	
6	Година на производство	

## В – Прилози

Број на документ	Опис на документот

Пополнува Министерството за надворешни работи:

## ПОТВРДА ЗА ПРАВО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА МОТОРНО ВОЗИЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија, врз основа на барањето за остварување право на ослободување од плаќање на ДМВ при увоз на моторно возило во РСМ, поднесено на \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ година, од подносител \_\_\_\_\_, со ЕИК : \_\_\_\_\_, а согласно член 15 став 1, 2, 4 и 5 од Законот за данок на моторни возила (“Службен весник на РСМ” бр. 261/2019 од 18.12.2019 г.), и член 193 од Царинскиот закон (“Службен весник на РМ” бр 39/2005; 4/2008; 48/2010; 158/2010; 44/2011; 53/2011, 11/2012, 171/12, 187/2013, 15/2015, 129/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), потврдува дека подносителот на Барањето има право на ослободување од плаќање данок на моторни возила при увоз на гореопишаното моторно возило во Република Северна Македонија.

43 - \_\_\_\_\_  
/број на потврдата/

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
/датум на издавање на потврдата/

М. П. \_\_\_\_\_  
/потпис на овластено лице/